



Aim high

Connecting
People,
Cultures and Stories

Mariapoli

European Mariapolis 2019

Tonadico, Dolomites (Italy)

Citizens from the fifty nations of Europe gather for a holiday in the Dolomites, returning to the origins of Mariapolis - an experience of fraternity where each person discovers the shared beauty of Europe in its diversity.

14/07 - 21/07 IT EN SL CZ FR
21/07 - 28/07 IT EN DE HR PL NL
28/07 - 04/08 IT EN RU SK LT PT
04/08 - 11/08 IT EN DE HU RO ES

www.europeanmariapolis.org


focolare
movement


COMUNITÀ
DI PRIMIERO


COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA

PROUDLY SUPPORTED BY:



КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ

СМЕСТУВАЊЕ

Понудени се четири типа на сместување:

- Хотел
- Верски институт
- Куќи
- Апартаменти со можност за само-подготвување на оброци

Забелешка: сите соби имаат два или повеќе кревета. Постои ограничен број на еднокреветни соби во други хотели со додаток.

ЦЕНИ

Цените (за една личност и една недела) се разликуваат според типот на сместување и Земјата од каде се доаѓа.

Сите потребни информации и цени се наоѓаат на веб страницата:

www.europeanmariapolis.org

ПРОГРАМ

За прв пат од цела Европа, организирани се посебен одмор на Долмитите за да се навратиме на местата каде искуството на Маријаполи, инспирирано од каризмата на единството, започнало пред 70 години.

Во програмата се вклучени прошетки, спорт, игри, музика, духовност, молитви, креативни работилници и тематски форуми.

Деца и млади:

Ќе можат да учествуваат единствено со нивните семејства или со возрастна личност која ќе преземе одговорност за нив. Ќе бидат посебни моменти од програмата прилагодени за нив.

ПРАШАЊА И ИНФОРМАЦИИ

За сите прашања и информации можете да се обратите на следната електронска пошта: info@europeanmariapolis.org

ПРИЈАВИ

Од 15 декември 2018 до 31 јануари 2019 можно е да се направи првата пријава за една од 4-те недели, според одбраните јазици, на веб страницата:

www.europeanmariapolis.org

Пријавата е важечка единствено по потврдата од страна на организаторите која би требала да стигне до 15 февруари 2019. По потврдувањето ќе биде побарано да се изврши уплатата и ќе бидат приложени можностите за плаќање.